

С О О П Ш Т Е Н И Е

**ЗА ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР И ЗАПИШУВАЊЕ НА
ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 година ЗА СИТЕ
СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА
ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ**

1. Заверката, односно запишувањето на летниот семестар во учебната 2022/2023 година, за сите студенти на трет циклус студии ќе се врши

**14.02.2023 година (вторник)
и 15.02.2023 година (среда)**

Потребни документи за заверка на семестар:

- Индекс со запишани предмети од тековниот семестар за кои студентите добиле потписи;
- Формулар за заверка на семестар (Образец А4);

Потребни документи за запишување на нареден семестар:

- Формулар за запишување на семестар (Образец А3);
 - Уплата на рата за запишување на семестарот согласно склучениот договор;
- Студентите кои не доставиле извештај потребно е заедно со документите за запишување да достават:
- за запишување во III семестар – извештај за истражување и подготовка на тема за докторска дисертација и валоризација на 14 ЕКТС од II семестар;
 - за запишување во IV семестар - да има претходно доставено извештај за истражување и подготовка на тема за докторска дисертација и валоризација на 28 ЕКТС од III семестар;
 - за запишување во V семестар – извештај за истражување и објавување на резултати и валоризација на 25 ЕКТС од IV семестар ;

– за запишување во VI семестар – извештај за истражување и објавување на резултати и валоризација на 28 ЕКТС од V семестар;

Надоместокот студентите го плаќаат со цел на дознака: партиципација за студирање на трет циклус студии на ФЗНХ (се пишува и семестарот за кој се врши уплатата), на жиро сметка на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје **1600104545 788 10**, Банка на примачот: НБРСМ со трезорска сметка **100000000063095**, повикување на број **723012**, програма **41**, начин **1**.

Партиципацијата која ја уплаќаат други лица или фирми, во Цел на дознаката - потребно е да наведат за кое лице ја вршат уплатата.

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ ВО СОСТАВ НА УКИМ